



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни изданија 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 9 октомври 1963

БЕЛГРАД

БРОЈ 40

ГОД. XIX

Цена на овој број е 30.— дин. — Претплата за 1963 година изнесува 2.300.— дин., а за странство 3.300 динари. — Редакција: Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. фах 226. — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

594.

Врз основа на членот 12, членот 16 ст. 3 и 4 и членот 38 став 1 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63), во врска со членот 17 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61, 44/61, 52/61 и 30/62) и со членот 7 став 2 од Законот за придонесот за експлоатација на рудното богатство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/61 и 53/62), Сојузниот секретаријат за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Наредбата за материјалните и другите трошоци на работењето на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/61, 4/62 и 22/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63) по точката 15 се додаваат нов оддел VIIа и нова точка 15а, кои гласат:

„VIIа. ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО НА ДЕЛОВНИТЕ ЕДИНИЦИ ВО СТРАНСТВО

15а. Стопанските организации регистрирани за вршење надворешнотрговски работи во смисла на членот 35 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62), кои во странство основале свои деловни единици (комерцијално-технички бира, претставништва, и сл.), можат, според своите услови и потреби а по одлука од работничкиот совет, трошоците на работењето на своите определени деловни единици во странство сторени во врска со основањето на тие деловни единици и трошоците на работењето на тие деловни единици сторени во рок од една година од денот на почетокот на нивното редовно работење а најдоцна во рок од две години од денот кога е сторен првиот издатак со цел за основање на таква деловна единица, да ги распределат најдолго на пет години, сметајќи ја во тој рок и годината во која деловната единица започнала со редовно работење. Овие стопански организации ќе ги товарат со соодветните износи на тие издатоци трошоците на работењето на односните деловни единици во странство за определен број години.

Како ден на почетокот на редовното работење на деловната единица во странство, во смисла на ставот 1 од оваа точка, се смета денот кога деловната единица склучила или извршила прва работа во странство.

Распределбата на трошоците на работењето на деловните единици во странство според ставот 1 од оваа точка, стопанската организација може да ја

изврши за оние свои деловни единици во странство за кои се согласи Сојузниот секретаријат за финансии по претходно прибавеното мислење од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија. Кон барањето за давање на оваа согласност стопанската организација е должна да приложи мислење од Сојузната стопанска комора за оправданоста на барањето за распределба на трошоците на работењето на деловните единици во странство.

Одредбите од ст. 1 до 3 на оваа точка не се однесуваат на погоните на стопанските организации што изведуваат инвестициони работи во странство, ако со одредбите од Одлуката за утврдувањето и распределбата на доходот на погоните на стопанските организации што изведуваат инвестициони работи во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58 и 13/61) е определено поинаку.“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-15083/1

25 септември 1963 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Киро Глигоров, с. р.

595.

Врз основа на точката 3 од Одлуката за престанок на важењето на највисоките продажни цени за одделни производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61), во врска со членот 5 став 1 и членот 7 став 2 од Уредбата за основавање и укинување на определени сојузни органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/62), во согласност со Сојузниот секретаријат за индустрија, Сојузниот секретаријат за општи стопански работи издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РУДНИЦИ НА ЈАГЛЕН КОИ МОЖАТ СЛОБОДНО ДА ГИ ФОРМИРААТ ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЈАГЛЕН

1. Продажните цени на јаглен можат слободно да ги формираат: Загорски рудници — Коњшчина, Рудник мрког угља — Дувно и Рудник мрког угља „Боговина“ — Боговина.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-1305/1

30 септември 1963 година

Белград

Сојузен секретар
за општи стопански работи,
Хакија Поздерац, с. р.

596.

Врз основа на членот 91 од Законот за пензи-ското осигуравање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62), Сојуз-ниот секретаријат за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ ВО ОСИГУРЕНИЧКИТЕ РАЗРЕДИ

1. Во Решението за распоредување на службениците на органите на внатрешните работи во осигуреничките разреди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/58 и 42/61) по точката IV се додава нова точка IVa, која гласи:

„IVa. Осигуреникот од точката I став 2 на ова решение кој работел на работни места односно положаи за кои според систематизацијата односно формацијата се предвидува повисоко звање, положај односно чин од оној што тој го има во часот на пензионирањето, се распоредува, според условите од членот 66 на Законот за пензиското осигурување, најмногу до оној осигуренички разред што е определен според ова решение за тоа повисоко звање, положај односно чин. Потврда за тоа дава републичкиот односно Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4973/1
3 октомври 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Воин Лукиќ, с. р.

597.

Врз основа на членот 17 во врска со членот 13 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/46 и 29/47), Сојузниот секретаријат за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА КЛУБОВИТЕ НА ТЕХНИКАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобрува основањето и работата на Сојузот на клубовите на техниката на Југославија според поднесениот статут усвоен на основачкото собрание на Сојузот на градежниците на Југославија и на Сојузот на електромашинците на Југославија, одржано на 24 јуни 1963. година во Белград.

Седиштето на Сојузот е во Белград, а дејноста на Сојузот се простира на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 1-179
13 септември 1963 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Воин Лукиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/63, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

Во точката I наместо ознаката: „JUS U.M9.020“ треба да стои ознаката: „JUS U.M9.012“, наместо ознаката: „JUS U.M9.021“ — ознаката: JUS U.M9.013“ а наместо ознаката: „JUS U.M9.022“ — ознаката: „JUS U.M9.014“.

Од Југословенскиот завод за стандардизација, Белград, 27 септември 1963 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службен гласник Социјалистичке Републике Србије“ во бројот 32 од 3 август 1963 година објавува:

Решение за назначување директор на Државниот архив на Социјалистичка Република Србија;

Решение за назначување заменик на директорот на Републичкиот завод за стопанско планирање;

Решение за назначување потсекретар во Републичкиот секретаријат за финансии;

Решение за назначување директор на Радио-Нови Сад.

Во бројот 33 од 10 август 1963 година објавува:

Решение за дополнително на Решението за определување здравствените установи за вршење лекарски прегледи и контрола на здравствената состојба на лицата што работат со извори на јонизирачки зрачења.

Во бројот 34 од 17 август 1963 година објавува:

Одлука за определување премија за кравјо млеко во 1963 година.

Во бројот 35 од 24 август 1963 година објавува:

Договор за највисоките цени за питомо нане, коријандер, мајоран и празни макови чушки од бербата на 1963. година, по кои ќе се купуваат од индивидуални производители.

Во бројот 36 од 31 август 1963 година објавува:

Упатство за условите и начинот на исплатата на премијата за кравјо млеко во 1963 година;

Одлука за нормите и износите на придонесот за социјално осигурување за определени категории лица вон работен однос;

Одлука за задолжително здравствено реосигурување.

Во бројот 37 од 7 септември 1963 година не објавува правни прописи.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службен лист на Социјалистичка Република Хрватска во бројот 32 од 25 јули 1963. године објавуваат:

Решение за именување председател и членови на Републичката комисија за признавање на правото на пензија;

Решение за прогласување населбата при селото Бешинци за самостојна населба;

Трето упатство за обрасците за спроведување на изборот и отповикот.

Во бројот 33 од 1 август 1963 година објавуваат:

Одлука за определување на републичките органи на управата надлежни за издавање дозволи за поставане и работа на радио-станиците;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за начинот на користење на патничките автомобили во општествената сопственост од страна на државните органи и определените функционери во НР Хрватска;

Одлука за определување премија за кравјо млеко;

Решение за измена и дополнение на Решението за основање болница за душевни болести во Јанкомир;

Решение за разрешување некои републички функционери;

Решение за разрешување и именување генерален директор на Радио-телевизија Загреб;

Решение за именување директор на Музејот на револуцијата на народите на Хрватска во Загреб;

Исправка на Извештајот на Републичката изборна комисија за резултатот на изборот на пратеници за Стопанскиот собор на Саборот на СР Хрватска;

Исправка на Извештајот на Републичката изборна комисија за резултатот на изборот на пратеници за Просветно-културниот собор на Саборот на СР Хрватска;

Исправка на Извештајот на Републичката комисија за резултатот на изборот на пратеници за Социјално-здравствениот собор на Саборот на СР Хрватска;

Исправка на Извештајот на Републичката комисија за резултатот на изборот на пратеници за Организационо-политичкиот собор на Саборот на СР Хрватска.

Во бројот 34 од 8 август 1963 година нема службен дел.

Во бројот 35 од 15 август 1963 година објавуваат:
Објава за ставање под заштита заштитните објекти на природата.

Во броевите: 36 од 22 август, 37 од 29 август и 38 од 5 септември 1963 година нема службен дел.

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист на Социјалистичка Република Словенија“ во бројот 20 од 27 јуни 1963 година објавува:

Одлука за финансирање на стопанските комори на подрачјето на СРС во 1963 година;

Одлука за определување аконтација на данокот на доход и на општинските локални даноци од земјоделството за III тримесечје на 1963 година;

Одлука за премијата за кравјо млеко во 1963 година.

Решение за потврда на правилата на фондот на СР Словенија за изградба на станбени згради;

Решение за именување републички секретар за информации;

Решение за разрешување на директорот на Заводот на СР Словенија за стопанско планирање;

Решение за разрешување и именување помошник на секретарот на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Решение за именување шеф на кабинетот на претседателот на Извршниот совет за општи стопански прашања;

Решение за именување помошник на директорот на Заводот на СРС за стопанско планирање;

Решение за именување помошник на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство;

Решение за именување помошник на републичкиот секретар за школство;

Решение за разрешување помошникот на републичкиот секретар за трудот;

Решение за разрешување шефот на кабинетот на потпретседателот на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Решение за разрешување и именување потпретседател на Стопанската комора на СР Словенија;

Решение за разрешување и именување генерален директор на Радио-телевизијата Љубљана;

Наредба за почетокот на работата на Окружниот стопански суд во Цеље за катастарските општини односно населбите издвоени од општината Храстник и присоединети кон општината Лашко, и за пренесување работите за тоа подрачје од окружниот стопански суд во Љубљана врз окружниот стопански суд во Цеље;

Упатство за содржината и начинот на изработката на инвестиционата програма, впростениот елаборат и рефератот за инвестиционите објекти од областа на школството;

Упатство за содржината и начинот на изработката на инвестиционата програма, впростениот елаборат и рефератот за инвестиционите објекти од областа на здравството;

Општи акти на самоуправните организации;

Заклучок за определување на нормата на основниот придонес за инвалидското осигурање, нормата на основниот придонес за пензиското осигурување и нормата на придонесот за детскиот додаток за 1963 година;

Заклучок за определување на вкупниот износ на надоместокот на инвалидите на трудот при купувањето на моторни возила за 1963 година;

Исправка на Извештајот за резултатот за изборот на пратеници за Републичкиот собор на Собранието на СР Словенија;

Исправка на Извештајот за резултатот на изборот за пратеници за Организационо-политичкиот собор на Собранието на СР Словенија.

Во бројот 21 од 5 јули 1963 година објавува:

Решение за именување Административна комисија на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Решение за именување републички секретар на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Наредба за бројот на децата во наставно-воспитните или други единици на посебните училишта и другите посебни воспитни и образовни установи;

Решение за верификација на гимназиите.

Во бројот 22 од 18 јули 1963 година објавува:

Заклучок за изборот на претседател на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за изборот на потпретседатели на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за именување секретар на Собранието на СР Словенија;

Избор на пратеник на Сојузниот собор на Сојузната скупштина на СФРЈ;

Заклучок за изборот на претседател и членови на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за изборот на претседател и членови на Комисијата на Собранието на СР Словенија за избори и именувања;

Заклучок за составот на Одборот на Собранието на СР Словенија за општествен надзор;

Заклучок за составот на Законодавно-правната комисија на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за основање и избор на Комисија на Собранието на СР Словенија за приготвување предлогот на постојаниот деловник на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за основање и избор на Комисија за приготвување и изработка на предлозите за усогласување на важечките републички закони и други републички прописи со новиот Устав на СР Словенија;

Заклучок за изборот на претседател и потпретседател на Републичкиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за изборот на претседатели, потпретседатели и членови на постојаните одбори и комисии на Републичкиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за основање Комисија за приготвување на предлогот на постојаниот деловник на Републичкиот собор на Собранието на СР Словенија и за избор на претседател и членови на таа комисија;

Заклучок за изборот на претседател и членови на Уставниот суд на СР Словенија;

Заклучок за разрешување и именување претседател на Врховниот суд на СР Словенија;

Заклучок за изборот на претседател и потпретседател на Стопанскиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за изборот на претседатели, потпретседатели и членови на постојаните одбори и комисии на Стопанскиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за изборот на Комисија за приготвување предлогот на постојаниот деловник на Стопанскиот собор на Собранието на СР Словенија и за изборот на претседател и членови на таа комисија;

Заклучок за изборот на претседател и потпретседател на Просветно-културниот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за изборот на претседатели, потпретседатели и членови на постојаните одбори и комисии на Просветно-културниот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за основање Комисија за приготвување предлогот на постојаниот деловник на Просветно-културниот собор на Собранието на СР Словенија и за изборот на претседател и членови на таа комисија;

Заклучок за изборот на претседател и потпретседател на Социјално-здравствениот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за изборот на претседател, потпретседатели и членови на постојаните одбори и комисии на Социјално-здравствениот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за основање Комисија за приготвување предлогот на постојаниот деловник на Социјално-здравствениот собор на Собранието на СР Словенија и за изборот на претседател и членови на таа комисија;

Заклучок за изборот на претседател и потпретседател на Организационо-политичкиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за изборот на претседател, потпретседатели и членови на постојаните одбори и комисии на Организационо-политичкиот собор на Собранието на СР Словенија;

Заклучок за основање Комисија за приготвување предлогот на постојаниот деловник на Организационо-политичкиот собор на Собранието на СР Словенија и за изборот на претседател и членови на таа комисија;

Одлука за привремено определување на надоместоците на пратениците на Собранието на СР Словенија и на функционерите што ги избира и именува Собранието на СР Словенија;

Одлука за правото на пратениците на Собранието на СР Словенија и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СР Словенија на употреба на превозни средства и на надоместок на превозните и други трошоци;

Привремен деловник на Собранието СР Словенија;

Привремен деловник на Републичкиот собор на Собранието на СР Словенија;

Привремен деловник на Стопанскиот собор на Собранието на СР Словенија;

Привремен деловник на Просветно-културниот собор на Собранието на СР Словенија;

Привремен деловник на Социјално-здравствениот собор на Собранието на СР Словенија;

Привремен деловник на Организационо-политичкиот собор на Собранието на СР Словенија;

Решение за составот на одборите на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Деловник за работата на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија.

Во бројот 23 од 25 јули 1963 година објавува:

Правилник за минималните услови за уредувањето и работата на станиците за брза помош;

Наредба за измена на Наредбата за рамковната тарифа за осеменување на говедата;

Упатство за тоа кои конструкциони делови на станбените и други објекти што ги градат стопанските организации за пазарот, подлежат на технички преглед во текот на градењето (преглед на недовршена зграда).

Во бројот 24 од 1 август 1963 година објавува:

Решение за основање Претпријатие за дистрибуција на електрична енергија Електро Цеље;

Решение за основање Претпријатие за дистрибуција на електрична енергија Електро Горича;

Решение за основање Претпријатие за дистрибуција на електрична енергија Електро Крањ;

Решение за основање Претпријатие за дистрибуција на електрична енергија Електро Љубљана;

Решение за основање Претпријатие за дистрибуција на електрична енергија Електро Марибор.

Во бројот 25 од 15 август 1963 година објавува:

Решение за организување запишувањето на слушателите на Медицинскиот факултет во Љубљана;

Решение за пренесување правата и должностите на основач спрема Домот за здравје на Др Петар Држај во Љубљана врз Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Решение за определување на органите при кои ќе се изврши испитувањето според членот 18 став 1 од Законот на измени и дополненија на Законот за јавните службеници.

Во бројот 26 од 29 август 1963 година објавува:

Решение за разрешување и именување членови на Републичката комисија за утврдување на катастарскиот приход;

II конкурс за давање заеми и исклучителни помошти од Фондот за социјалните установи.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|--|-----|
| 594. Наредба за дополнение на Наредбата за материјалните и другите трошоци на работењето на стопанските организации — | 827 |
| 595. Наредба за определување рудници на јаглен кои можат слободно да ги формираат продажните цени на јаглен — — — — — | 827 |
| 596. Решение за дополнение на Решението за распоредување на службениците на органите на внатрешните работи во осигуреничките разреди — — — — — | 828 |
| 597. Решение за одобрување основањето и работата на Сојузот на клубовите на техниката на Југославија — — — — — | 828 |
| Исправка на Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото | 828 |

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.

— Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград